

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 27
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерот и Одборот на директори на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2023 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2023 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Скопје, 26 февруари 2024 година

Овластен ревизор


Владимир Иветиќ



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев



САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Приходи од продажба	6	20.075	20.699
Останати оперативни приходи	7	742	544
Вкупно оперативни приходи		20.817	21.243
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-95	-67
Трошоци за вработените	9	-2.848	-3.145
Амортизација		-25	-22
Набавна вредност на продадени стоки		-	-
Останати оперативни расходи	10	-16.280	-15.255
Вкупно оперативни расходи		-19.248	-18.489
Добивка од оперативно работење		1.569	2.754
Финансиски приходи	11	2	10
Финансиски расходи	11	-9	-5
Добивка пред оданочување		1.562	2.759
Данок на добивка	12	-428	-500
Добивка по оданочување		1.134	2.259
Основна заработувачка по акција во денари	13	75.600	150.600

Одборот на директори на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје ги усвои финансиските извештаи на 15 февруари 2024 година

Главен извршен директор

Татјана Ангешева Страхилов



Белешките содржани од страна 10 до 27 се составен
дел на овие финансиски извештаи

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Добивка по оданочување		1.134	2.259
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања		-	-
расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		1.134	2.259

Белешките содржани од страна 10 до 27 се составен
дел на овие финансиски извештаи

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
СРЕДСТВА			
Материјални средства	14	47	60
Нематеријални средства	14	-	-
Вкупно долгорочни средства		47	60
Залихи		-	-
Побарувања од купувачи	15	2.127	1.914
Побарувања за аванси		-	-
Останати краткорочни побарувања	16	106	78
Краткорочни финансиски средства	17	-	1.850
Активни временски разграничувања		15	1
Парични средства	18	3.324	4.478
Вкупно тековни средства		5.572	8.321
ВКУПНО СРЕДСТВА		5.619	8.381
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		922	922
Сопствени акции		-	-
Законски и други резерви		223	223
Ревалоризациони резерви		-	-
Акумулирана добивка		1.170	3.936
Вкупно капитал и резерви		2.315	5.081
Долгорочни кредити		-	-
Обврски спрема добавувачи	19	2.719	2.590
Останати краткорочни обврски	20	585	710
Обврски за аванси и депозити		-	-
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Пасивни временски разграничувања		-	-
Вкупно тековни обврски		3.304	3.300
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		5.619	8.381

Белешките содржани од страна 10 до 27 се составен
дел на овие финансиски извештаи

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината што заврши на 31 декември 2023 година

2023 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2023	922	-	223	-	3.936	5.081
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2023 година					1.134	1.134
Друга сеопфатна добивка						-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	1.134	1.134
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-3.900	-3.900
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	922	0	223	0	1.170	2.315

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2022	922	-	223	-	7.847	8.992
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2022 година					2.259	2.259
Друга сеопфатна добивка						-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	2.259	2.259
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-6.170	-6.170
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	922	0	223	0	3.936	5.081

Белешките содржани од страна 10 до 27 се составен
дел на овие финансиски извештаи

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	2023	2022
А. Парични текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	1.134	2.259
Амортизација	25	22
Добивка / загуба од продажба на основни средства и неотпишана вредност на расходувани основни средства	-	-
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	-213	153
Останати краткорочни побарувања	-28	98
Побарувања за аванси и депозити	-	-
Активни временски разграничувања	-14	28
Обврски спрема добавувачи	129	664
Останати краткорочни обврски	-125	-61
Обврски за аванси и депозити	-	-
Пасивни временски разграничувања	-	-
Нето парични текови од деловни активности	908	3.163
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-12	-40
Набавки на нематеријални средства	-	-
Приливи од продадени материјални средства	-	-
Одлив од вложувања расположливи за продажба	-	-
Прилив од краткорочни финансиски вложувања	1.850	3.150
Нето парични текови од инвестициони активности	1.838	3.110
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив од краткорочни финансиски обврски	-	-
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Откупени сопствени акции	-	-
Исплатена дивиденда на акционерите	-3.900	-6.170
Нето парични текови од финансиски активности	-3.900	-6.170
НАМАЛУВАЊЕ / ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-1.154	103
Парични средства на почетокот на годината	4.478	4.375
Парични средства на крајот на годината	3.324	4.478

Белешките содржани од страна 10 до 27 се составен
дел на овие финансиски извештаи

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Акционерско друштво за застапување во осигурувањето САФЕ ЛИФЕ АД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија. Краткото име на Друштвото е САФЕ ЛИФЕ АД Скопје.

Приоритена дејност што ја обавува САФЕ ЛИФЕ АД Скопје е застапување во осигурување и осигурителни посредници.

1.2. Акционерската главнина на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје се состои од 15 обични акции со вкупна номинална вредност од 15.000 евра. Номиналната вредност на една акција изнесува 1.000 евра.

Во рамките на акционерската главнина на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје нема приоритетни акции.

1.3. Единствен акционер во САФЕ ЛИФЕ АД Скопје е SAFE LIFE BETEILUNGSEVERVALTUNGS GMBH, Австрија.

1.4. На ден 31.12.2023 година бројот на вработените во САФЕ ЛИФЕ АД Скопје изнесуваше 2 лица (4 лица на 31.12.2022).

1.5 Седиштето на Друштвото е на улица Пиринска бр.23, Центар, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува САФЕ ЛИФЕ АД Скопје се како што следи:

Компјутерска опрема со софтвер	25%
--------------------------------	-----

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи 20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за извршените услуги, намалени за исправка на вредноста за ненаплатливите побарувања. Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.9. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, денарска благајна и други парични средства.

3.10. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските расходи.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.11. Капитал, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува акумулираната добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.12. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.13. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2022 година).

3.14. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при престанок на работниот однос

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат или им престанува работниот однос поради технолошки, организациони или економски причини им исплаќа соодветен надомест. Друштвото нема направено резервирање за овие права на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.15. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.16. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик поврзан со можните флуктации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што не поседува вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од еден купувач, но ризикот од ненаплатливост е минимален поради добрата репутација и бонитетот на купувачот.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи во своето работење не користи кредити од банките.

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Главниот извршен директор на САФЕ ЛИФЕ АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	2023	2022
Обврски по кредити и позајмици	-	-
Парични средства	-3.324	-4.478
Нето обврски по кредити	-3.324	-4.478
Капитал и резерви	2.315	5.081
% на кредитна задолженост	-	-

Поради тоа што САФЕ ЛИФЕ АД Скопје не користи кредити од банките за финансирање на своето работење, Друштвото не е кредитно задолжено и не е изложено на ризик од финансирање.

5.2. Ризик од девизни курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на странски пазари, во мал обем и поради тоа истото е изложено на минимален ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2023 и 2022 година по валути е следната.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	-	-	1.173	1.403
УСД	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.173</u>	<u>1.403</u>

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	-117	-140	117	140
УСД	-	-	-	-
	<u>-117</u>	<u>-140</u>	<u>117</u>	<u>140</u>

5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2023	2022
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	3.324	4.478
Побарувања од купувачи	2.127	1.914
Останати побарувања	106	78
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вложувања расположливи за продажба	-	-
	5.557	6.470
Каматносни со променлива камата		
Парични средства	-	-
Депозити во банки	-	-
	0	0
Каматносни со фиксна камата		
Депозити во банки	-	1.850
	-	1.850
	5.557	8.320
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема добавувачи	2.719	2.590
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Останати тековни обврски	585	710
Вкупно	3.304	3.300
Каматносни со променлива камата		
Обврски по кредити	-	-
	-	-
	3.304	3.300

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	зголемување		намалување	
во илјади денари	2023	2022	2023	2022
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити	-	-	-	-
	0	0	0	0

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Краткорочни финансиски обврски	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	2.719	-	-	-	2.719
Останати обврски	585	-	-	-	585
	<u>3.304</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.304</u>

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Краткорочни финансиски обврски	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	2.590	-	-	-	2.590
Останати обврски	710	-	-	-	710
	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.300</u>

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	3.324	-	-	-	3.324
Побарувања од купувачи	2.127	-	-	-	2.127
Останати побарувања	106	-	-	-	106
Краткорочни финансиски средства	-	-	-	-	0
	<u>5.557</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.557</u>

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	4.478	-	-	-	4.478
Побарувања од купувачи	1.914	-	-	-	1.914
Останати побарувања	78	-	-	-	78
Краткорочни финансиски средства	1.850	-	-	-	1.850
	8.320	0	0	0	8.320

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2023	2022
Приходи од провизии за осигурителни услуги	20.075	20.699
Останати приходи од продажба	-	-
Вкупно	20.075	20.699

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Приходи од продажба на основни средства	-	-
Приходи од организирани обуки за осигурување	742	544
Вкупно	742	544

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2023	2022
Потрошени сировини и материјали	71	64
Потрошени резервни делови	-	-
Отпис на ситен инвентар	24	3
Вкупно	95	67

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Бруто плати	2.654	3.084
Други надоместоци за вработените	<u>194</u>	<u>61</u>
Вкупно	<u>2.848</u>	<u>3.145</u>

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Трошоци за енергија	78	74
Трошоци за транспортни услуги и ПТТ	216	214
Трошоци за наемнини	1.351	1.167
Трошоци за реклама	28	50
Репрезентација, спонзорства, донации	250	141
Трошоци за такси и надоместоци	196	222
Трошоци за договор на дело	10.099	9.612
Трошоци за консултантски услуги	977	948
Трошоци за службени патувања	64	200
Трошоци за семинари и обуки	2.544	2.139
Трошоци за банкарски услуги	72	72
Останато	<u>405</u>	<u>416</u>
Вкупно	<u>16.280</u>	<u>15.255</u>

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Приходи од камати	2	8
Позитивни курсни разлики	-	2
Останати финансиски приходи	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно финансиски приходи	<u>2</u>	<u>10</u>
Расходи за камати	-	-
Негативни курсни разлики	<u>-9</u>	<u>-5</u>
Вкупно финансиски расходи	<u>-9</u>	<u>-5</u>
Нето финансиски приходи / расходи	<u>-7</u>	<u>5</u>

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Добивка пред оданочување	1.562	2.759
Даночно непризнаени расходи	2.722	2.237
Даночна основа	4.284	4.996
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа по намалување	4.284	4.996
Данок на добивка по стапка од 10%	428	500
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	428	500
Ефективна даночна стапка	<u>27,43%</u>	<u>18,11%</u>

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	1.134	2.259
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	<u>15</u>	<u>15</u>
Основна заработувачка по акција во денари	<u>75.600</u>	<u>150.600</u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека САФЕ ЛИФЕ АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што САФЕ ЛИФЕ АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Набавната вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста е како што следи:

2023 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба 01.01.2023	-	-	438	-	438	-
Нови набавки	-	-	12	-	12	-
Раскнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	0	-
Состојба 31.12.2023	-	-	450	-	450	0
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2023	-	-	378	-	378	-
Амортизација	-	-	25	-	25	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	-	-	403	-	403	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2023	-	-	47	-	47	-

2022 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба 01.01.2022	-	-	398	-	398	-
Нови набавки	-	-	40	-	40	-
Раскнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	0	-
Состојба 31.12.2022	-	-	438	-	438	0
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2022	-	-	356	-	356	-
Амортизација	-	-	22	-	22	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	-	-	378	-	378	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2022	-	-	60	-	60	-

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2023	2022
Побарувања од купувачи во земјата	2.127	1.914
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	2.127	1.914
Исправка на вредност	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - нето	2.127	1.914

16. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2023	2022
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	106	78
Останати побарувања	-	-
Вкупно	106	78

17. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2023	2022
Краткорочни позајмици	-	-
Орочени депозити во банки	-	1.850
Камати на орочени депозити	-	-
Вкупно	0	1.850

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2023	2022
Жиро сметка	3.324	4.478
Денарска благајна	-	-
Девизна сметка	-	-
Останати парични средства	-	-
Вкупно	3.324	4.478

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

19. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	1.546	1.187
Обврски спрема добавувачи во странство	1.173	1.403
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>2.719</u>	<u>2.590</u>

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски за данок на додадена вредност	212	254
Обврски за данок на добивка	-	-
Обврски за бруто плати	172	289
Обврски за персонален данок на доход	156	118
Обврски спрема вработените	-	-
Останато	<u>45</u>	<u>49</u>
Вкупно	<u>585</u>	<u>710</u>

21. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
EUR	61,4950	61,4932
USD	55,6516	57,6535

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

22. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Салдата и трансакциите меѓу САФЕ ЛИФЕ АД Скопје и неговиот единствен акционер SAFE LIFE BETEILUNGSEVERVALTUNGS GMBH, Австрија се прикажани во следната табела:

во илјади денари	2023	2022
Побарувања од купувачи	-	-
Останати краткорочни побарувања	-	-
Краткорочни финансиски побарувања	-	-
Вкупно тековни средства	0	0
Обврски спрема добавувачи	793	803
Останати краткорочни обврски	-	-
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Вкупно тековни обврски	793	803
Приходи од продажба	-	-
Останати оперативни приходи	-	-
Приходи од камати	-	-
Вкупно приходи	0	0
Набавки на услуги	793	803
Расходи за камати	-	-
Вкупно трансакции од набавки и расходи	793	803

23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2023 година спрема САФЕ ЛИФЕ АД Скопје не се покренати судски постапки од кои може да произлезат материјално значајни обврски.

САФЕ ЛИФЕ АД Скопје на 31.12.2023 година нема обврска по основ на издадени гаранции од банки.

24. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.